

Службен весник

на Република Македонија

Број 115

19 август 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2710. Указ бр. 42 од Претседателот на Република Македонија	3	2720. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски	6
2711. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија	4	2721. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Кулата“, општина Делчево	6
2712. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија	4	2722. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци	6
2713. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија	4		
2714. Указ бр. 46 од Претседателот на Република Македонија	4		
2715. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија	5		
2716. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија	5		
2717. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија	5		
2718. Указ Бр. 50 од Претседателот на Република Македонија	5		
2719. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи	6		

	Стр.		Стр.
2723. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с.Љубин Скопје на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола.....	7	2729. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Патишка Река“, општина Сопиште.....	9
2724. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Долно Јаболчиште-с.Дреново“, општина Чашка.....	7	2730. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – дијабаз на Друштвото за градежништво, трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Стара Корија“, општина Липково.....	9
2725. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Рударе“, општина Кратово.....	7	2731. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Balkan countries combined joint special operations forces exercise – EAGLE 2013“ во Република Србија...	9
2726. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Винце“, општина Куманово.....	8	2732. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта.....	10
2727. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Црн Врх-с.Елово“, општина Студеничани и општина Сопиште.....	8	2733. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно преработувачки центар на овошје, зеленчук и шумски плодови КО Кадино општина Илинден.....	10
2728. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп.....	8	2734. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пречистителна станица за отпадни води КО Град општина Делчево.....	11
		2735. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Кадино 2 КО Кадино општина Илинден.....	11
		2736. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски објект во КО Рашче општина Сарај.....	11

	Стр.		Стр.
2737. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стопански комплекс-магазин КО Батинци општина Студеничани	12	документација за изградба на производно магацински деловен објект КО Чешиново општина Чешиново - Облешево	13
2738. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5215 КО Ајватовци општина Илинден	12	2742. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психичките способности на овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и на овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на работа на здравствената комисија	14
2739. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на „Бензинска пумпна станица со пратечка содржина” КО Обршани општина Кривогаштани.....	12	2743. Правилник за потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за повторен упис во регистарот на производители на вино	14
2740. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Луковица, општина Македонска Каменица	13	2744. Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните	15
2741. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска		2745. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	19
		2746. Делумно решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	19
		2747. Правилник за постапување со одземен имот.....	19
		Огласен дел	1-72

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2710.
Указ бр.42
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК

генерал мајор КОТЕСКИ Ванчо ГОРАНЧО

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал потполковник
Лична ВЕС: 31140

Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1105/1
16 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2711.

Указ бр. 43
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА**ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК****генерал мајор СЕЈДИНИ Самед НАСЕР**

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал мајор - генерал потполковник
Лична ВЕС: 31640

Заменик на Началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1106/1	Претседател
16 август 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

2712.

Указ бр.44
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА**ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР****бригаден генерал ПЕТРОВСКИ Љупчо ДИМЧЕ**

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал - генерал мајор
Лична ВЕС: 31740

Директор на Генералштабот на Армијата на Република Македонија, во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1107/1	Претседател
16 август 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

2713.

Указ бр. 45
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА**ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР****бригаден генерал ВЕЛИЧКОВСКИ Добре МЕТОДИЈА**

ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор
Лична ВЕС: 31740

Командант на Здружената оперативна команда, во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1108/1	Претседател
16 август 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

2714.

Указ бр.46
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА**ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ****полковник АРСОСКИ Јове ПАВЛЕ**

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31040

Командант на 1. Механизирана пешадиска бригада, во Здружена оперативна команда во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1109/1	Претседател
16 август 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

2715.

Указ бр. 47
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА КОМАНДАНТ НА ПОЛК ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМ, ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

полковник ЃУРЧИНОВСКИ Данило ВАСКО

ФЧ: полковник, по формација полковник-бригаден генерал
лична ВЕС: 31040

До сега: Аѓутант на Врховниот командант во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1110/1
16 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2716.

Указ бр. 48
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА ЗАМЕНИК КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бригаден генерал РАЦАЈ Ислам МУХАМЕТ

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31140

До сега: Началник на штаб на Здружената Оперативна Команда во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1111/1
16 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2717.

УКАЗ Бр. 49
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА НАЧАЛНИК НА ШТАБОТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бригаден генерал ДИМЧОВ Павле СТОЈАН

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31240

До сега: Командант на 1. Механизирана пешадиска бригада во Здружената Оперативна Команда во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1112/1
16 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2718.

Указ бр. 50
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012 година),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА КОМАНДАНТ НА 1.МЕХАНИЗИРАНА ПЕШАДИСКА БРИГАДА ВО ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

полковник АРСОСКИ Јове ПАВЛЕ

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31040

До сега: Командант на полк за Специјални Операции во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1113/1
16 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2719.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5203/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2720.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5203/2
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2721.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КУЛАТА“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Кулата“, општина Делчево („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5250/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2722.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5251/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2723.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ С.ЉУБИН СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА БИТОЛА

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с.Љубин Скопје на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5252/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2724.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ-СДРЕНОВО“, ОПШТИНА ЧАШКА

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Долно Јаболчиште-с.Дреново“, општина Чашка („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5253/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2725.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РУДАРЕ“, ОПШТИНА КРАТОВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – метални минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Рударе“, општина Кратово („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5254/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2726.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВИНЦЕ“, ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – метални минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Винце“, општина Куманово („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5255/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2727.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРН ВРХ - С.ЕЛОВО“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ И ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – метални минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Црн Врх-с.Елово“, општина Студеничани и општина Сопиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5260/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2728.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕ-
РАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ДУЊЕ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конче-
сија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 41-5261/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2729.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-
НИ НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИ-
НЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ПАТИШКА РЕКА“, ОПШТИНА СОПИШТЕ**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС
КД Скопје на локалитетот „с.Патишка Река“, општина
Сопиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конче-
сија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 41-5262/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2730.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКИЛ КОМПА-
НИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „СТАРА КОРИЈА“, ОПШТИНА
ЛИПКОВО**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – дијабаз на Друштвото за
градежништво, трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Стара
Корија“, општина Липково („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.77/13), престанува да важи за-
ради неплаќање на понудениот еднократен надоме-
сток за доделената концесија за детални геолошки
истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 41-5264/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2731.

Врз основа на член 41, став 2, од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „BALKAN COUNTRIES COMBINED JOINT SPECIAL OPERATIONS FORCES EXERCISE – EAGLE 2013” ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовна активност, „Balkan countries combined joint special operations forces exercise – EAGLE 2013”, која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 20.10.2013 година до 26.10.2013 година, се испраќаат 16 (шеснаесет) припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат сместувањето и исхраната на учесниците се на товар на земјата домаќин, додека трошоците за транспорт се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5278/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2732.

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА

Член 1

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта („Службен весник на Република Македонија” бр. 129/2010), во член 1, став 1 по зборовите Република Македонија се додаваат зборовите „корисник Министерство за труд и социјална политика.”

„Во точката 1 потточката 1.1. се менува и гласи: ”

„1.1. Детско одморалиште „ Мите Богоевски-Претор” запишано во имотен лист 409 КО Претор лоцира на:

- КП 607 , зграда 1, влез 1, ПО, број 1 со 98 м2,
- КП 607, зграда 2, влез 1, ПР, број 1 со 10 м2,

- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат1, број 3 со 544 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, ПР, број 1 со 441 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 2, ПР, број 2 со 43 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат2, број 4 со 545 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 3, број 5 со 546 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, ПО, број 1 со 446 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 1, број 3 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 2, број 4 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 3, број 5 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 2, кат 1, број 3 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, ПР, број 1 со 66 м2,
- КП 612 , зграда 2, влез 1, ПР, број 1 со 556 м2,
- КП 612 , зграда 2, влез 1, ПР, број 1 со 295 м2”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5356/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2733.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОТКУПНО ПРЕРАБОТУВАЧКИ ЦЕНТАР НА ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ШУМСКИ ПЛОВОДИ КО КАДИНО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно преработувачки центар на овошје, зеленчук и шумски плодови КО Кадино, општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Кадино	1649	1364/1	Долна Јурија	нива	4	7840м ²	Друштво за производство, промет и услуги Вино Мак ДОО експорт-импорт Скопје
			Долна				Друштво за производство, промет и услуги

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5520/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2734.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КО ГРАД ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пречистителна станица за отпадни води КО Град, општина Делчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3237/1	Град	Град	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3085m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5524/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2735.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА КАДИНО 2 КО КАДИНО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Кадино 2 КО Кадино, општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 120м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
841/3 дел	Кадино	Бостаниште	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1663m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5525/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2736.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ВО КО РАШЧЕ ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски објект во КО Рашче, општина Сарај.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4103/2	Рашче	Јурија	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			1978м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5527/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2737.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г4-СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС - МАГАЦИН КО БАТИНЦИ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стопански комплекс-магацин КО Батинци, општина Студеничани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1426/1	Батинци	Рудина	овоштарник	4
1426/2	Батинци	Рудина	овоштарник	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			6722 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5528/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2738.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СКО 5215 КО АЈВАТОВЦИ ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5215 КО Ајватовци, општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 40м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
166/2 дел	Ајватовци	Пирамида	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			146073м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5566/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2739.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 83/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРАТЕЧКА СОДРЖИНА” КО ОБРШАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на „Бензинска пумпна станица со пратечка содржина” КО Обршани, општина Кривогаштани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4822м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел од 439/5	Обршани	Чаир	нива	2
дел од 439/6	Обршани	Чаир	ливада	4
дел од 439/1	Обршани	Чаир	пасиште	1
дел од 436/1	Обршани	Чаир	пасиште	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				57389м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5568/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2740.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА КО ЛУКОВИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа во КО Луковица, општина Македонска Каменица.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2089/1	Луковица	Криви Волг	Пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7402м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5571/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2741.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДНО МАГАЦИНСКИ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ КО ЧЕШИНОВО ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производно магацински деловен објект КО Чешиново, општина Чешиново-Облешево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4375/0	Чешиново	Село	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2892м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5572/1
14 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2742.

Врз основа на член 161 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/09, 35/10, 36/11, 158/11 и 114/12) министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, НАЧИНОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ ИЛИ ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА

Член 1

Во Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и на овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на работа на здравствената комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/10), членот 8 се менува и гласи:

„Овластените службени лица за вршење стручни и граѓански работи и овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање без полициски овластувања (во натамошниот текст:овластени службени лица) се подложуваат на редовни систематски прегледи најмалку на секои 24 месеци, со цел да се утврди дали се здравствено и психофизички способни да ги извршуваат посебните должности и овластувања.

За проверка на здравствено психофизичката и општата здравствена состојба, како и спроведувањето на редовните систематски прегледи за овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање со полициски овластувања соодветно се применуваат одредбите од Законот за полиција и подзаконските прописи донесени врз основа на овој закон.“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр.12.1-46396/1
22 јули 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Бр.08-6027/3
7 август 2013 година
Скопје

Министер
за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2743.

Врз основа на член 30-д став (2) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ПОВТОРЕН УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО

Член 1

Со овој правилник се пропишува потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за повторен упис во Регистарот на производители на вино од членот 30-д став (1) алинеји 2 и 3 на Законот за виното.

Член 2

(1) Потребната документација за докажување на исполнетоста на условите од член 1 на овој правилник е:

- уплатница или извод од банка за извршено плаќање согласно членот 30-д став (1) алинеја 2 од Законот за виното,

- уплатница или извод од банка за извршена исплата согласно членот 30-д став (1) алинеја 3 од Законот за виното, и

- табеларен преглед потпишан од одговорното лице на производителот на вино кој согласно документацијата од став (1) алинеја 2 на овој член содржи податоци за лицата, поединечниот износ по лице на исплатениот главен долг, поединечниот износ по лице на пресметаната казнена камата за соодветниот период, поединечен износ по лице на исплатена казнена камата, вкупниот износ на исплатениот главен долг и вкупниот износ на исплатена казнена камата.

(2) Документацијата од став (1) на овој член се доставува во оригинал или копија заверена на нотар.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 29-17210/1 Министер за земјоделство,
13 август 2013 година шумарство и водостопанство,
Скопје Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2744.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 17/11, 51/11 и 74/12), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните (во натамошниот текст: установите или институциите).

Член 2

Барањето за верификација на установата или институцијата се поднесува до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), преку Центарот за образование на возрасните (во натамошниот текст: Центарот).

Кон барањето за верификација на установата или институцијата се доставуваат следните прилози во два примерока:

- статут на установата или институцијата;
- доказ за регистрирана дејност – образование на возрасни, издаден од Централен регистар на Република Македонија;

- елаборат на установата или институцијата;
- податоци за просторот, опремата, наставен кадар, доказ за сопствеништво/изнајмување и структура на просторот;
- решение за верифицирана програма од страна на Центарот и
- верифицираната посебна програма за образование на возрасните.

Барањето за верификација на установата или институцијата се печати на образец на хартија со бела боја со А4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето за верификација на установата или институцијата содржи: наслов „Барање за верификација на установата или институцијата за образование на возрасни“, назив на установата или институцијата, име на посебната програма, назив на установата или институцијата за образование на возрасните, телефонски број, е-маил адреса, адреса, општина, статус (вид на установа/институција за образование на возрасни: државна, јавна, приватна, невладина и сл.), број на учесници во образование на возрасни (годишно), број на: постојано вработени наставници/обучувачи, хонорарно ангажирани наставници/обучувачи, стручни соработници, административно-финансиски работници, одржувачи на хигиена, други работници, потребни докази за наставниците/обучувачи, договор за вршење на услуга, назив на основачот, седиште, број и датум на актот за основање, податоци за просторот за вршење на дејноста, податоци за опремата, изјава од раководното лице, име и презиме на директорот и место за потпис и печат на установата или институцијата.

Член 3

Елаборат од член 2 став 2 алинеја 3 од овој правилник содржи:

- визија на установата или институцијата;
- мисија на установата или институцијата;
- профил на установата или институцијата;
- примарна цел на образовната дејност на установата или институцијата;
- специфични цели и начин на нивно постигнување;
- обврски на установата или институцијата и на наставниците/обучувачите во постигнување на целите;
- вид и број на програми кои се спроведувале во установата или институцијата;
- вид и број на програми за образование на возрасни кои се спроведуваат во установата или институцијата;
- наставен кадар (постојано и хонорарно вработени);
- организација на наставата за образование на возрасни;
- просторно-технички услови и опрема за реализација на програмите за образование на возрасни;

- исполнетост на законските регулативи за спроведување на образование на возрасни;
- органи на установата или институцијата за образование на возрасни, со внатрешна организација;
- управен одбор и
- раководење и управување со установата или институцијата.

Член 4

Прилозите од член 2 став 2 алинеи 2, 5 и 6 од овој правилник се обезбедуваат и доставуваат од страна на Центарот до Министерството.

Член 5

Установата или институцијата во едно барање за верификација може да достави документација за реализирање на најмногу две посебни програми од иста струка/област.

Доколку се работи за посебни програми од различна струка/област се доставуваат посебни барања за верификација одделно за секоја струка/област.

Член 6

Доколку доставеното барање за верификација и прилозите се некомплетни, Центарот бара дополнување на истите од старна на установата или институцијата која ги доставила.

Установата или институцијата постапува по барањето за дополнување и повторно ја доставува комплетната документацијата до Центарот, најдоцна 15 дена од приемот на барањето за дополнување.

Комплетната документација Центарот ја доставува до Министерството најдоцна 30 дена од приемот на барањето за верификација.

Член 7

Верификација на установи или институции кои реализираат програми за образование на возрасни врши Комисија за верификација (во натамошниот текст: Комисија) формирана од страна на министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот).

Комисијата ја сочинуваат четири члена: по еден член од Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование и обука, Центарот за образование на возрасните и Државниот просветен инспекторат.

Претседател на Комисијата е членот од Министерството.

При утврдувањето на условите за верификација присуствува и претставник од подносителот на барањето за верификација од член 2 од овој правилник.

Член 8

Комисијата ја утврдува исполнетоста на условите за верификација на установата или институцијата преку непосреден увид.

При непосредниот увид, Комисијата врши оценка на исполнетоста на:

- минималните технички и хигиенски услови потребни за реализирање на програма за образование на возрасни;
- просторните и материјални услови потребни за реализирање на програма за образование на возрасни;
- кадровските услови потребни за реализирање на програма за образование на возрасни.

Министерството за увидот во исполнетоста на условите за верификација ја информира установата или институцијата најдоцна седум дена пред увидот.

Член 9

По извршениот увид, претседателот на Комисијата најдоцна седум дена од денот на увидот доставува извештај до министерот за образование и наука за исполнетоста на условите за верификација на установата или институцијата кој содржи:

- мислење за исполнетоста на стандардите и условите за работа на установата или институцијата;
- евентуални недостатоци во поглед на исполнетоста на стандардите и условите за работа на установата или институцијата.

Член 10

Доставениот извештај од Комисијата може да биде позитивен, доколку установата или институцијата во целост ги исполнува условите за реализација на понудената програма за образование на возрасни.

Врз основа на позитивниот извештај од Комисијата, од страна на министерот се донесува решение за верификација на установа или институција.

Доставениот извештај од Комисијата може да биде негативен, доколку установата или институцијата не ги исполнува условите за реализација на понудената програма за образование на возрасни.

Врз основа на негативниот извештај од Комисијата, од страна на министерот се донесува решение за одбивање на барањето за верификација на установа или институција.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-10886/1
6 август 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог

Барање за верификација на установа или институција за образование на возрасни

(назив на установата или институцијата)

за посебната програма

(име на програмата)

1	Назив на установата или институцијата за образование на возрасните	
2	Телефонски број: Е-маил адреса: Адреса: Општина:	
3	Статус (вид на установата или институцијата: државна, јавна, приватна, невладина и сл.)	
4	Број на учесници во образование на возрасни (годишно)	
5	Број на постојано вработени наставници/обучувачи: – број на хонорарно ангажирани наставници/обучувачи – број на стручни соработници – број на административно-финансиски работници – број на одржувачи на хигиена – број на други работници • за наставници/обучувачи се приложува копија од свидетелство/диплома за завршено соодветно образование на формален или неформален начин за соодветната програма и CV за секое лице; • потребно е да се приложи договор за вршење на услуга помеѓу установата или институцијата за возрасни и вршителот на услугата во кој се дефинирани обврските и одговорностите, како и условите за работа (доколку установата или институцијата на услуги не располага со кадар)	
6	Основач на установата или институцијата за образование на возрасните: – назив на основачот – седиште – број и датум на актот на основање	

7	Простор за вршење на дејноста: – вкупна површина (во м²) – вкупен број на: училници, кабинети, други простории • да се наведе и опише просторот одделно за теоретската и практичната настава; • да се приложи решение од соодветни институции за задоволување на минималните санитарно-хигиенски услови на просторот во кој се реализира образованието на возрасни; • да се приложи решение од соодветни институции за задоволување на условите за хемиско технолошка заштита на учесниците во обуката за просторот во кој се реализира образованието на возрасни; • да се приложи документ со кој се потврдува сопственоста на објектот или договор за изнајмување за теоретскиот дел доколку изведувачот на услуги нема свој простор; • доколку изведувачот на услуги нема свој простор за изведување на практичната настава и испитите, потребно е да приложи договор со соодветни фирми за изведување на практична настава соодветни на верифициранта програма;	
8	Опрема: -краток опис на поважната опрема (се доставува листа на поважната опрема и нејзина моментална вредност)	
9	Изјава од раководно лице	Јас долупотпишаниот: ја потврдувам точноста на информациите содржани во формуларот и елаборатот потврдувам дека се исполнети сите потребни стандарди и услови за спроведување на програмата се согласувам да се врши непосреден увид во работењето на установата или институцијата
10	Име и презиме на директорот, Потпис и печат на установата или институцијата	

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2745.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.8.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Жито Караорман АД Кичево, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 07-129
6 август 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2746.

Врз основа на член 1 став 2, член 46 став 1 точка в) и став 2 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и член 218 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ број 38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 03-4105 од 23.7.2013 година, на седницата одржана на 6.8.2013 година, донесе

ДЕЛУМНО РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на точка 5 од Глава 1. Општи одредби од Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-4075/1 од 19.7.2013 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, одржана на ден 19.7.2013 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да изврши преформулирање на одредбата од точка 5 од Глава 1. Општи одредби од Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги и истата да гласи:

„Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје може да даде попусти и/или да изврши ослободување од плаќање на надоместоци согласно склучени договори со институции.“

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-121
6 август 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

2747.

Врз основа на член 1, 6 и 15 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08 и 145/10), и во согласност со член 17 од Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот, Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија на седницата одржана на ден 31.7.2013 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот на постапување со конфискуваниот имот, имотната корист и одземените предмети во кривична и прекршочна постапка, неговото евидентирање, сместување, чување и предавање, како и начинот на продажба на одземените предмети, постапката на продажба со јавно наддавање, полагање и уплаќање на цената во Буџетот на Република Македонија и преземањето на предметите од страна на купувачот.

Вработените во Агенцијата за управување со одземен имот (во понатамошниот текст: Агенцијата) со конфискуваниот имот, имотна корист и одземен предмет се однесуваат како добри домаќини и совесни стопанственици.

Член 2

Одредени поими во овој Правилник го имаат следното значење:

1. „Конечно одземен предмет и имот“ се подразбираат предмети и имот кои се одземен во кривична и прекршочна постапка, за кои е завршена со правосилна одлука.

2. „Привремено конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети“ се подразбираат предмети, имот и имотна корист за кои се води кривична и прекршочна постапка и за чие одземање нема правосилна одлука.

3. „Јавни извршители на Агенцијата“ се лица вработени во Агенцијата кои го превземаат одземените имот во кривична и прекршочна постапка и понатаму го сместуваат и чуваат во некој од складовите на Агенцијата во Република Македонија и странство.

4. „Предавач на предметите“ е овластеното лице од надлежната институција која ги одзела предметите, имотот и имотната корист.

2. ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 3

Судот или друг државен орган кој донел конечна правосилна одлука или одлука за привремено одземање на имот, имотна корист или предмети веднаш ја известува Агенцијата и на истата и ги предава одземените предмети, конфискуваниот имот и имотната корист.

Член 4

Предавањето на имотот, имотната корист и одземените предмети, кога се работи за недвижност се предава на еден од извршителите на Агенцијата во местото каде што се наоѓа недвижноста, при што се составува записник за примопредавање, во 3 примерока, со кој се потврдува приемот на одземената недвижност и целокупната документација.

Предавањето на имотот, имотната корист и одземените предмети, кога не се работи за недвижност, по правило се врши во главниот магацин на Агенцијата во КПУ Идризово или во некој друг склад или магацин на Агенцијата, при што се составува записник за примопредавање, во 3 примерока, со кој се потврдува приемот на одземените предмети и целокупната документација.

Постапувањето со одземените недвижен имот од овој член се уредува со посебен Правилник за постапување со недвижен имот.

Записникот за примопредавање на одземените предмети, имот и имотна корист е уреден со посебен Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за одземените имот, имотна корист и одземените предмети на Агенцијата.

Член 5

За одземените имот, имотната корист и одземените предмети се води евиденција. Начинот на водењето на евиденцијата е уредено со посебен Правилник за начинот на водење евиденција на податоци за одземените имот.

Член 6

Извршителите на Агенцијата по примањето на одземените имот се должни да се однесуваат со истиот како добри домаќини и добри стопанственици.

Раководителот на одделението за јавни извршители на Агенцијата врши контрола на начинот на чување и постапување со одземените имот и предмети, и во случај да се утврди неправилност во постапувањето, веднаш да бидат преземени мерки за доведување на имотот во правилна состојба, а доколку утврдената неправилност е сторена со намера или со крајно невнимание раководителот е должен да поведе и соодветна постапка против одговорните лица.

Член 7

Доколку поради оправдани причини предавањето на конечно одземените предмети на Извршителот од Агенцијата не може да се изврши веднаш, истиот е должен телефонски или преку е-маил на институцијата која го одзела предметот да ја известат дека не е во можност веднаш да ги превземе предметите и да му наложи на одговорното лице соодветно привремено да го чува имотот во нивните магацински складови.

Член 8

За преземање на одземените предмети со поголема тежина, или од специфична природа за специјален транспорт (опасни или запаливи материи, оружје, муниција и експлозивен материјал, дрога, психотропни супстанции и прекурзори) за чие превземање ги нема потребните транспортни средства, Агенцијата е должна веднаш да достави барање за овој вид услуга до овластената транспортна фирма избрана со понуда согласно Законот за јавни набавки или ќе ги користи транспортните услуги на МВР.

Член 9

При преземањето на одземените предмети, еден од извршителите на Агенцијата (истиот кој се потпишал на записникот) одземените предмети и целокупната документација за истите ги прегледува, ги споредува податоците од записникот и реалната состојба на одземените предмети.

Член 10

При примопредавањето на одземените предмети кои веќе се наоѓаат на чување во некој од складовите на институциите кои ги одземале во кривична и прекршочна постапка пред да започнат со работа извршителите на Агенцијата, се составува нов записник за превземање на предметите, имотот и имотната корист од страна на извршителите на Агенцијата, и се проверува дали истите предмети, имот и имотна корист одговараат на податоците од записникот кога првпат било извршено примопредавање на предметите во складовите на надлежните институции од каде се преземаат.

Член 11

Доколку извршителите утврдат дека податоците при превземање на одземените предмети од складовите и магацините од член 13 како и фактичката состојба на предметите, имотот и имотната корист кои се превземаат, не одговараат на податоците од првобитниот записник од член 10 со кој првпат било извршено примопредавање должни се да го известат Директорот на Агенцијата за да ја известат Владата на Република Македонија.

3. ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 12

Агенцијата веднаш по предавањето на одземените предмети, имот и имотна корист врши проценка на нивната пазарна вредност од страна на овластен проценител при што може да користи услуги и од други овластени проценители.

Откако ќе се изврши проценка на вредноста на имотот истата се доставува до надлежниот орган, надлежниот Суд, Јавното Обвинителство, Државното правобранителство и лицето од кое е одземен имотот.

Член 13

Привремено одземените предмети од историска, научна или уметничка вредност се фотографираат од страна на извршителите и нивните фотографии се приложуваат во досието за одземените предмети.

Одземените предмети од посебна, научна или уметничка вредност, Агенцијата ги предава на чување во соодветна институција како национална установа Музеј на Македонија, Природно научен музеј, Архив на Република Македонија, Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски или други надлежни установи за чување во зависност од видот на предметот, за што се составува записник.

Директорот на Агенцијата склучува Договор за чување на предметите со надлежната институција каде се предадени предметите од став 1 на овој член.

По правосилноста на одлуката со која се конфискуваат предметите со одлука на Управниот Одбор и решението Директорот на Агенцијата ги отстапува без надоместок на некоја од институциите во став 2 од овој член.

Член 14

На привременото одземените скапоцени камења, благородни метали, денари, девизи им се утврдуваат карактеристики и квалитет од Народната банка за што се составува записник.

За одземените денари и девизи, покрај податоците од ставот 1 во записникот за одземените предмети поединечно се внесуваат апоени и сериски броеви.

Привремено одземените скапоцени камења, благородни метали Агенцијата ги предава на чување на Народна Банка на Република Македонија за што се составува записник и Директорот на Агенцијата склучува Договор за чување на истите.

По правосилноста на одлуката Народната Банка на Република Македонија ги враќа на Агенцијата предметите од став 1 на овој член.

1) Постапување со одземените хартии од вредност**Член 15**

Продажбата на акциите и уделите се врши врз основа на одлука за продажба на акции односно удели донесена од страна на Управниот одбор на АУОИ.

Член 16

Акциите се продаваат по пат на јавна берзанска аукција, согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и правилата за тргување на Македонска Берза.

Член 17

Врз основа на одлуката за продажба на акции од член 15 на овој Правилник, АУОИ доставува предлог за продажба на акциите до Владата на Република Македонија за добивање на согласност за продажба.

По добиената согласност од ставот 1 на овој член, АУОИ ја спроведува продажбата на акциите.

Член 18

1) Продажбата на акциите по пат на јавна берзанска аукција се објавува во рок од 15 дена до 30 дена пред денот определен за јавна берзанска аукција, во најмалку два дневни весника што излегуваат на територијата на Република Македонија.

2) Објавата содржи:

- назив и седиште на друштвото;
- основна главнина во друштвото;
- вредност на капиталот што се продава;
- процентуално учество на акциите на АУОИ во главнината на друштвото;
- пречетна продажна цена на една акција;
- модел на продажба;
- начин на плаќање;
- точниот датум на одржување на јавна берзанска аукција.

Член 19

1) Доколку во последните 12 месеци пред денот на објавувањето на продажбата на акциите имало тргување на берзата, почетна цена на акциите на првата јавна берзанска аукција се утврдува во висина на просечната цена постигната за таа акција во последните 12 месеци според податоците од Македонската берза, пред денот на донесувањето на одлуката од членот 15 на овој Правилник.

2) Доколку во последните 12 месеци пред денот на објавувањето на продажбата на акциите немало тргување на берзата, почетната цена се утврдува во висина на номиналната вредност на акциите кои ќе се продаваат во пет последователни трговски дена. Доколку по првите пет трговски дена на берзанската аукција останат непродадени акциите, АУОИ може во наредните пет последователни трговски дена да ја намали цената на акциите за 25% од номиналната вредност на акцијата, се до крајната нивна продажба.

Член 20

Продажба на акциите се врши според моделот „се или ништо“ при што акциите се продаваат во пакет преку трансакција или според моделот „на парче“ преку повеќе трансакции.

Член 21

Продажбата и плаќањето на акциите се врши во готово во денари.

Член 22

Агенцијата за управување со одземен имот по примањето на правосилната одлука за одземање на удели го запишува истиот во Книгата на Удели и Трговскиот регистар. Одземениот удел се проценува од овластен проценител и се продава на јавно наддавање.

Постапката за продажба на уделите ќе се спроведе согласно член 47 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и согласно членовите за продажба на одземените предмети по пат на јавно наддавање пропишани во овој правилник.

Член 23

Управувањето со хартиите од вредност и уделите во смисла на членот 6 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, АУОИ го врши согласно законските прописи со кои се уредува начинот на управување со трговките друштва.

2) Постапување со останатите одземени предмети

Член 24

Одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се предаваат на чување во Министерството за внатрешни работи кое ги исполнува пропишаните услови за чување за што се составува записник каде и се вештачи истата.

Доколку судот донесе одлука за продажба одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори Директорот на Агенцијата носи одлука за продажба со посебно одобрение од Министерство за здравство, за што се формира Комисија за продажба на наркотични дроги каде еден член е претставник од Бирото за лекови кој го именува Директорот на Агенцијата.

Вештачената дрога се понудува на продажба на најголемите трговски друштва во Република Македонија регистрирани за промет и производство на лекови. Со најдоброт понудувач односно трговското друштво за промет и производство на лекови, Агенцијата склучува договор за продажба на одземената дрога, психотропни супстанции и прекурзори.

Член 25

Во случај кога надлежниот суд ќе донесе одлука за уништување на одземените дроги, психотропни супстанции и прекурзори Министерот за Правда формира Комисија за уништување составена од пет члена и тоа претставник од Судот, Јавното Обвинителство, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за управување со одземен имот.

Уништувањето на одземената дрога, психотропни супстанции и прекурзори се врши со палење во соодветна депонија или институција која ги исполнува условите пропишани со закон.

Член 26

Оружјето, муницијата и експлозивниот материјал поради немање услови за чување Агенцијата ги предава на чување во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Оружјето, муницијата и експлозивниот материјал се вештачи во Министерството за внатрешни работи и истото донесува одлука за уништување на неисправното оружје за што се составува Комисијата за уништување од член 25 на овој Правилник.

Уништувањето на одземеното оружје, муниција и експлозивниот материјал се врши во топилница која поседува условите за уништување.

Исправното оружје, муниција и експлозивен материјал се издвојува и може да се отстапи по барање на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Управата за извршување санкции, Финансиска полиција, судската полиција, или друг орган кој има право да користи оружје, со претходна согласност на Владата на Република Македонија.

Исправното оружје, муниција и експлозивен материјал кое нема да се отстапи без надоместок како во овој член од овој Правилник се дава јавно наддавање на правни лица кои се занимаваат со промет на оружје и муниција на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Член 27

Кога предмет на постапување според овој Правилник се лесно расипливи одземени предмети, одземени предмети со ограничен рок на траење, храна, лекови, земјоделски и реноградинарски култури, живи животни, отпадоци и остатоци кои се предаваат на трговско друштво за собирање на отпад и слично, Агенцијата ќе постапува во итна постапка, а ќе постапува најдоцна во рок од 5 дена со истата.

Останатиот одземен имот кој не може да се продаде, ниту да се отстапи без надоместок поради здравствени, ветеринарни, безбедносни, фитосанитарни и други причини, како фалсификат тутунски, алкохолни и и други производи за кои не постои декларација задолжително се уништуваат.

4. ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ

Член 28

Продажбата на одземените предмети, имот и имотна корист согласно овој Правилник се спроведува по пат на јавно наддавање.

Член 29

Јавното наддавање на одземените предмети го спроведува Комисијата за продажба назначена од страна на Директорот. Комисијата за продажба по пат на јавно наддавање има претседател и двајца членови од редовите на вработените во Агенцијата.

Член 30

Јавното наддавање се објавува со оглас во најмалку еден дневен весник седум дена пред одржувањето на јавното наддавање, како и на Интернет страницата на Агенцијата каде што ќе се презентира и листа на детален опис на предметите што се предаваат. Во огласот за јавно наддавање мора да бидат наведени условите на јавното наддавање, податоци за видот, количината и состојбата на стоката, почетна цена, ден, време, и место на јавното наддавање, износ и начин на уплаќање на гаранција за учество на јавното наддавање како и ден, време и место кога и каде ќе биде овозможен преглед и увид на предметите кои се предаваат, како и списокот на предметите кои ќе се предаваат објавен

на интернет страницата на Агенцијата и во седиштето на Агенцијата. Агенцијата може да спроведе и електронско јавно наддавање преку веб страницата на Агенцијата.

Член 31

На јавното наддавање на одземените предмети можат да учествуваат сите физички лица и правни лица.

На јавното наддавање не смеат да учествуваат лица вработени во Агенцијата или друго лице кое службено учествува во постапката за продажба, осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка.

Кога предметот е купен од лице кое немало право да учествува на јавното наддавање истото нема правно дејствие и во тој случај внесената сума на купувачот не се враќа и се објавува ново јавно наддавање во пропишан рок кој не смее да биде помал од 15 дена.

Член 32

Пред започнувањето на јавното наддавање понудувачите мора да уплатат гаранција на сметката на Агенцијата за Управување со одземен имот или да приложат банкарска гаранција со која се гарантира плаќање на гаранцијата и која изнесува 10% од почетната цена на одземениот предмет или одземените предмети кои планираат да ги купат.

Крајниот рок ден, месец, година и час за внесување на гаранцијата се внесува во огласот за јавното наддавање.

На јавното наддавање учествува само понудувач кој ќе приложи доказ за уплатена гаранција.

Гаранцијата веднаш се враќа на учесниците на јавното наддавање кои не успеале, најдоцна во рок од пет дена по завршувањето на јавното наддавање.

За враќањето на гаранцијата потребно е учесникот да поднесе барање за враќање на гаранцијата потпишано од учесникот кој присуствувал на јавното наддавање.

На учесникот на јавното наддавање кој го напуштил јавното наддавање пред истото да заврши или неосновано не учествувал на јавното наддавање гаранцијата односно приложената банкарска гаранција не му се враќаат.

Учесникот кој што е прогласен за купувач не може да ја подигне гаранцијата и истата му се пресметува во вкупната вредност на купената стока.

Член 33

Предметите се продаваат во состојба такви какви што се во моментот на продажбата, и купувачот не може да приговара за недостатоците на купениот предмет.

Одземените предмети се даваат на јавно наддавање со почетна цена којашто е еднаква со проценетата вредност утврдена од страна на комисијата од член 12 на овој правилник.

Првото јавно наддавање смее да се спроведе доколку учествуваат најмалку двајца понудувачи.

Член 34

Одземените предмети на јавното наддавање се продаваат на купувачот кој што понудил највисока цена.

Секое физичко или правно лице на јавното наддавање може да учествува и преку полномошник, кој што треба да се легитимира со нотарско заверено уредно полномошно, во кое изрично ќе биде наведено овластувањето за учествување на конкретното јавно наддавање од името и за сметка на властодавецот. Во тој случај наддавачот приложува до Комисијата оригинал полномошно или нотарски заверена копија.

Ако првото јавно наддавање не успее, се закажува второто кое може да се спроведе доколку учествуваат барем двајца понудувачи. Објавувањето на второто јавно наддавање мора да ги содржи истите податоци како првото, а во огласот треба да биде дополнително наведено дека се работи за второ јавно наддавање.

Почетната цена на одземените предмети од првото јавно наддавање може да се намали најмногу до една четвртина од износот на проценетата вредност.

Член 35

Ако првото јавно наддавање било неуспешно бидејќи немало понудувачи, комисијата издава одлука одземените предмети да се продадат по пат на прибирање на понуди, а не со закажување на второ јавно наддавање.

Во случај да се закаже второ јавно наддавање и ако и тоа е неуспешно, одземените предмети се продаваат по пат на прибирање на понуди или со непосреден договор.

Ако одземените предмети не се продадат согласно одредбите на овој правилник, истите се уништуваат или бесплатно се отстапуваат.

Член 36

Комисијата составува записник за текот на јавното наддавање. Во него се запишуваат податоците за одземените предмети, почетната цена, учесници на јавното наддавање, дадени понуди, постигната продажна цена и купувач.

Записникот за јавното наддавање го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата, двете најдобри понуди, купувачот, и присутните понудувачи. На записникот се прогласува купувачот односно победникот од јавното наддавање.

Член 37

Записникот за јавното наддавање се истакнува на огласната табла на Агенцијата за управување со одземен имот, во рок од два дена по завршената продажба и мора да остане истакнат три дена.

Член 38

Купувачот е должен веднаш по заклучувањето на јавното наддавање понудената цена да ја уплати на сметка на Буџет на Република Македонија. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од петнаесет дена од заклучувањето на јавното наддавање се смета дека купувачот се откажал од одземениот предмет и внесената гаранција од него служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

Член 39

Кога првиот купувач нема да ја уплати понудената цена од датумот на јавното наддавање во предвидениот рок Комисијата составува записник со кој се прогласува вториот по ред купувач кој ја понудил следната највисока цена која не смее да биде под утврдената проценета вредност од страна на Агенцијата, за што го известува писмено вториот купувач.

Купувачот должен е во рок од три дена да ја уплати понудената цена во Буџетот на Република Македонија. Купувачот станува сопственик на купените предмети во моментот на уплаќање на цената на сметката на Буџетот на Република Македонија.

Член 40

Директорот на Агенцијата донесува решение за давање на одземените предмети, имот на купувачот во рок од три дена по уплаќањето на цената на сметката на Буџетот на Република Македонија.

Решението за давање на предметот е и документ за продажба. Решението треба да содржи детален опис на предметот, цената по која е продаден, износот на увозните давачки пресметани од Царината доколку се работи за странска стока, данок на додадена вредност за што купувачот треба да приложи доказ дека е платен данокот.

Член 41

Сопственоста врз одземените предмети поминува на купувачот од датумот на издавањето на решението. Купувачот е должен веднаш да го подигне предметот.

Трошоците кои се поврзани со транспорт на купените предмети ги сноси купувачот.

Член 42

Трошоците кои се поврзани со транспорт, складирање, продажба на одземените предмети, и други трошоци и трошоци за извршени услуги се подмируваат од платената откупна цена на тој предмет или друг предмет.

Член 43

За привремено одземените предмети согласно член 20 од овој правилник, Судот или друг орган кој ги одзема предметите дава претходна согласност на Одлука на Управниот одбор на Агенцијата за продажба на одземените подвижни предмети доколку се намалува нивната вредност или трошоците за чување се несразмерно големи.

За привремено одземените предмети Управниот одбор итно донесува одлука за продажба на предметите според проценка на овластен проценител, за што Агенцијата за управување со одземен имот склучува Договор за продажба со купувачот кој понудил цена која не смее да биде пониска од проценетата пазарна вредност.

5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 44

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2845/4
13 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Владимир Спиркоски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013115